

Neni 7

Në qoftë se Enti Shtetëror për Punë Gjeodezike nuk i servison në kohë obligimet e huas, ministri i Financave ka të drejtë të mos lejojë shfrytëzim të mjeteve të parapara në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për Entin Shtetëror për Punë Gjeodezike të Republikës së Maqedonisë dhe ta bëjë ridestinimin e mjeteve të planifikuara buxhetore për vitin vijues deri në shumën, të cilën Republika e Maqedonisë në vitin vijues e ka borxh ndaj Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka Botërore, në bazë të kamatës dhe kryegjësë lëndë e Marrëveshjes për hua.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

589.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛА-
СТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА
НА КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ**

Се прогласува Законот за престанување на важење то на Законот за овластување на организација за изработка на книжни и ковани пари, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 2005 година.

Бр. 07-1895/1
19 мај 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ИЗРАБОТКА НА КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ**

Член 1

Законот за овластување на организација за изработка на книжни и ковани пари ("Службен весник на Република Македонија" - Посебен Службен весник број 2/93) престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

**PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË TË
LIGJIT PËR AUTORIZIMIN E ORGANIZATËS PËR
PËRPUNIMIN E KARTËMONEDHAVE DHE
MONEDHAVE**

Neni 1

Ligji për autorizimin e organizatës për përpunimin e kartëmonedhave dhe monedhave ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë - Gazeta zyrtare e veçantë" numër 2/93) pushon të vlejë.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

590.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИН-
СКИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА
ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**

Се прогласува Законот за царинските мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 2005 година.

Бр. 07-1894/1
19 мај 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

**ЗА ЦАРИНСКИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРА-
ВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**

ГЛАВА 1

Општи одредби

Член 1

(1) Со овој закон се регулира постапката за преземање дејствија од царинските органи кога постојат оправдани причини за сомневање дека со стоката се повредува правото од интелектуална сопственост во случаите кога таа стока:

1) е декларирана за пуштање во слободен промет, извоз или повторен извоз во согласност со царинските прописи и

2) е откриена при контрола на стока која се внесува во или се изнесува од царинското подрачје на Република Македонија, која е ставена во постапка на транзит, царинско складирање, увоз за облагородување, преработка под царинска контрола или привремен увоз, или која е ставена во слободна зона или слободен склад во согласност со царинските прописи.

(2) Со овој закон се определуваат и мерките за заштита на правата од интелектуална сопственост кои ги преземаат царинските органи кога со стоката од ставот (1) на овој член се повредува правото од интелектуална сопственост.

Член 2

Овој закон не се применува за:

1) стока заштитена со патент или индустриски дизајн, стока на која стои трговска марка со согласност на носителот на трговската марка, стока на која стои ознака на потекло или географска ознака, стока која е заштитена со авторско право или сродно право и која е изработена со согласност на носителот на правото, а која без негова согласност се наоѓа во еден од случаите од членот 1 на овој закон.

2) стока од точката 1 на овој член која е изработена под услови спротивни на договорените со носителот на правото и

3) стока која е дел од личниот багаж на еден патник, предмети од некомерцијална природа со мала вредност кои покрај предметите од личниот багаж ги внесува патник од странство и предмети од некомерцијална природа со мала вредност кои повремено се примаат од странство, кои се ослободуваат од плаќање на увозни давачки согласно со царинските прописи, кога не постојат оправдани причини за сомневање дека таквата стока е дел од комерцијален промет.

Член 3

Поимите употребени во овој закон го имаат следно значење:

1. “Право од интелектуална сопственост” е право од индустриска сопственост и авторско право и друго сродно право пропишано со закон.

2. “Стоката со која се повредува право од интелектуална сопственост” е:

1) “фалсификувана стока”:

а) стока, вклучувајќи го и пакувањето, на која без согласност од носителот на правото стои трговска марка идентична со важечката трговска марка регистрирана за ист вид на стока која е во важност, или која не може да се разликува во суштинските обележја од таквата трговска марка и со тоа ги повредува правата на носителот на трговската марка согласно со закон;

б) секој знак од кој се состои трговската марка (вклучувајќи и: лого зборови, букви, бројки, слики, цртежи, комбинации на бои, тродимензионални форми); форми на стоката или нејзиното пакување; комбинации на напред наведените знаци; налепница, брошура, упатство за употреба или гарантен документ кои носат таков знак), дури и да се наоѓа одделен од стоката, под истите услови како од точката 1 потточка а) на овој став и

в) пакување на кое стои трговска марка на фалсификувана стока, дури и да се наоѓа одделено од стоката, под истите услови како од точката 1 потточка а) на овој став;

2) “пиратска стока” која е направена, или која содржи примероци направени, без согласност на носителот на авторското право или сродното право, ако со нејзина изработка се повредува авторско право или сродно право согласно со закон и

3) стока со која се повредува правото на патент, индустриски дизајн, ознака на потекло или географска ознака согласно со закон.

Стоката со која се повредува правото од интелектуална сопственост е и секој калап или матрица посебно дизајнирани или прилагодени за изработка на таков вид на стока, доколку со употребата на таквите калапи или матрици се повредуваат правата на носителот на правата во Република Македонија, средства, производи, компоненти или делови за избегнување или изигрување на заштита (смарт картички, декодери, компјутерски програми, системи за претметнување или друг вид на промена и слично) или на контрола на копирање;

3. “Носител на право” е:

1) секое домашно и странско, правно и физичко лице кое, согласно со закон, е носител на правото од патент, индустриски дизајн, трговска марка, ознака на потекло, географска ознака, авторско право или сродно право или

2) секое друго домашно и странско, правно и физичко лице кое има право да користи некое од правата од интелектуална сопственост од точката 1 на овој став или застапник на носителот на правото или на лицето кое има право да користи некое од правата од интелектуална сопственост;

4. “Работен ден” е работен ден на Централната управа на Царинската управа и

5. “Царински орган” е организациона единица на Царинската управа согласно со закон.

Член 4

(1) Доколку со овој закон поинаку не е определено, царинскиот орган што ја води постапката го применува Законот за општата управна постапка.

(2) Одредбите од овој закон не ја исклучуваат примената на прописите со кои се регулира заштитата на правата од индустриска сопственост и авторското право и други сродни права.

ГЛАВА 2

Постапување по службена должност и барање за преземање на дејствија од страна на царинските органи

Дел 1

Постапување по службена должност

Член 5

(1) Кога царинските органи, во случаите од членот 1 став (1) на овој закон, а пред поднесување на барање од страна на носителот на правото или пред негово прифаќање кога такво е поднесено, имаат оправдани причини за сомневање дека со стоката се повредува правото од интелектуална сопственост го одложуваат пуштањето на стоката или истата ја задржуваат.

(2) За мерката од ставот (1) на овој член царинскиот орган веднаш го известува носителот на правото, за да може да поднесе барање за преземање на дејствија во согласност со членот 6 на овој закон, како и декларантот или лицето кое ја поседува стоката.

(3) Царинските органи, без откривање на други податоци, освен податоците за стварната или претпоставената количина и вид на предмети, а пред известувањето на носителот на правото за можната повреда, може од носителот на правото да побараат да им ги даде сите податоци кои им се потребни за потврдување на нивните причини за сомневање.

(4) Доколку во рок од три работни дена од известувањето, носителот на правото не поднесе барање за преземање на дејствија во согласност со членот 6 на овој закон, пуштањето на стоката се одобрува или нејзиното задржување престанува под услов да се завршат сите царински формалности.

Дел 2

Поднесување и обработка на барања за преземање на царински дејствија

Член 6

(1) Носителот на право може во писмена форма да поднесе барање до Централната управа на Царинската управа за преземање на царински дејствија од страна на царинските органи за стоката од членот 1 став (1) на овој закон.

(2) Барањето за преземање дејствија се изготвува на образец чија форма и содржина ја пропишува министерот за финансии. Барањето мора да ги содржи сите податоци кои се потребни за лесно препознавање на предметната стока од страна на царинските органи, а особено:

1) прецизен и детален технички опис на стоката;

2) секоја посебен податок кој носителот на правото може да го има за видот на измамата и

3) име и презиме и точна адреса и телефонски број на лицето за контакт назначено од страна на носителот на правото.

(3) Кон барањето за преземање дејствија мора да се достави и изјава која барателот е должен да ја даде во согласност со членот 7 на овој закон и доказ дека барателот е носител на правото за предметната стока.

(4) Носителот на правото треба, исто така, да ги достави сите други податоци кои ги има во врска со:

1) царинската вредност во Република Македонија на оригиналната стока;

- 2) локацијата на стоката или нејзиното одредиште;
- 3) карактеристики кои ја одликуваат пратката;
- 4) очекуван датум на пристигнување или поаѓање на стоката;
- 5) податоци за користените транспортни средства;
- 6) податоци за увозникот, извозникот или лицето кое ја поседува стоката;
- 7) земјата или земјите на производство и користените рути на пренесување и
- 8) техничките разлики, доколку се познати, меѓу оригиналната стока и стоката за која постои сомневање дека е стока со која се повредува правото од интелектуална сопственост.

(5) Покрај податоците од ставовите (2), (3) и (4) на овој член царинскиот орган може да побара посебни податоци карактеристични за видот на предметното право од интелектуална сопственост.

(6) Применото барање за преземање на дејствија, Централната управа на Царинската управа ќе го обработи и во писмена форма ќе го извести подносителот на барањето за својата одлука во рок од 30 работни дена од денот на приемот на барањето.

(7) Царинскиот орган за обработката на барањето наплатува надоместок во износ кој го пропишува министерот за финансии, а кој не смее да биде повисок од стварните трошоци.

(8) Во случаи кога барањето не ги содржи задолжителните податоци од овој член или ако истите не се целосни, Централната управа на Царинската управа со заклучок го отфрла барањето за преземање на дејствија со соодветно образложение. Против заклучокот може да се изјави посебна жалба до министерот за финансии во рок од осум дена од денот на доставувањето.

Член 7

Со изјавата од членот 6 став (3) носителот на правото презема одговорност кон лицата вклучени во еден од случаите од членот 1 став (1) на овој закон кога постапката започната согласно со членот 10 став (1) од овој закон е прекината заради дејствие или пропуст на носителот на правото или кога е утврдено дека предметната стока не повредува право од интелектуална сопственост. Со изјавата носителот, исто така, се согласува да ги поднесе и сите трошоци настанати за чување на стоката под царински надзор согласно со овој закон.

Член 8

Членовите 6 и 7 се применуваат во целост и за барањата за продолжување на рокот од членот 9 на овој закон.

Дел 3

Прифаќање на барање за преземање дејствија

Член 9

(1) Со прифаќање на барањето од членот 6 на овој закон, Централната управа на Царинската управа го определува рокот во кој се преземаат дејствија, кој не може да биде подолг од една година од денот на прифаќање на барањето. Пред истекот на определениот рок, доколку претходно е намирен каков било долг на носителот на правото настанат согласно со овој закон, носителот на правото може да побара продолжување на рокот.

(2) Определениот рок може да се продолжи на барање на носителот на правото, доколку претходно се намират долговите кои евентуално можат да настанат согласно со членот 16 на овој закон.

(3) Носителот на правото е должен веднаш да ја извести Централната управа на Царинската управа, доколку неговото право престане да важи.

(4) Одлуката за прифаќање на барањето и одлуката за продолжување на рокот веднаш се испраќаат до царинските органи надлежни за преземање дејствија.

(5) По барање на царинските органи, носителот на правото ќе ги обезбеди сите дополнителни податоци потребни за спроведување на одлуката за прифаќање на барањето.

ГЛАВА 3

Постапување по барањето за преземање на дејствија од страна на царинските органи

Член 10

(1) Откако царинскиот орган, на кој му е испратена одлука во согласност со членот 9 став (4) од овој закон, утврдил дека стоката од еден од случаите од членот 1 став (1) на овој закон е стока за која постојат оправдани причини за сомневање дека е стока со која се повредува правото од интелектуална сопственост опфатена со таа одлука, го одложува пуштањето на стоката или ја задржува под царински надзор. За своите дејствија царинскиот орган веднаш ја известува Централната управа на Царинската управа.

(2) Царинскиот орган веднаш го известува носителот на правото и декларантот или лицето кое ја поседува стоката за своите дејствија и може да ги информира за стварната или претпоставената количина и вид на стоката чие пуштање било одложено или која била задржана и за можноста да се спроведе поедноставена постапка за уништување на стоката согласно со членот 11 од овој закон.

(3) Царинскиот орган, во согласност со прописите за заштита на лични податоци, деловна тајна и доверливост, може да го извести носителот на правото, на негово барање, за имињата и адресите на примачот на стоката, испраќачот, декларантот или лицето кое ја поседува стоката и за потеклото на стоката за која постојат оправдани причини за сомневање дека е стока со која се повредува правото од интелектуална сопственост, доколку тие се познати, а со цел да утврди дали некое право од интелектуална сопственост е повредено согласно со закон.

(4) На барање на носителот на правото и на лицата вклучени во еден од случаите од членот 1 став (1) на овој закон, царинскиот орган им одобрува преглед на стоката чие пуштање е одложено или која е задржана, како и земање мостри во согласност со важечките прописи исклучиво за анализа и за водење на натамошна постапка. Овие мостри мора да се вратат по завршување на техничката анализа, а таму каде што е можно, пред пуштањето на стоката или по престанување на нивното задржување.

Член 11

(1) Кога царинскиот орган задржал стока или одложил пуштање на стока за која постојат оправдани причини за сомневање дека е стока со која се повредува правото од интелектуална сопственост во еден од случаите од членот 1 став (1) на овој закон, која се отстапува за уништување, царинскиот орган може да спроведе поедноставена постапка, која се применува со согласност на носителот на правото, а со која царинскиот орган може да ја уништи стоката под царински надзор, без да се утврди дали некое право од интелектуална сопственост било повредено согласно со закон и, ако:

- носителот на правото писмено го извести царинскиот орган во рок од десет работни дена или три работни дена во случај на лесно расиплива стока, од приемот на известувањето од членот 10 на овој закон, дека стоката која е предмет на постапката е стока со која се повредува правото од интелектуална сопственост од членот 3 точка 2 на овој закон и му достави на царинскиот орган писмена согласност од декларантот, лицето кое ја поседува стоката или сопственикот на стоката за отстапување за уништување на стоката и

- уништувањето се врши на трошок и на одговорност на носителот на правото во согласност со царинските прописи за уништување на стока под царински надзор и да биде проследено со земање на мостри кои царинскиот орган ги чува во согласност со царинските прописи и кои можат да се користат како докази.

(2) Во врска со ставот (1) алинеја 1 на овој член декларантот, лицето кое ја поседува стоката или сопственикот на стоката може директно да му достави на царинскиот орган согласност за отстапување за уништување на стоката. Се смета дека декларантот, лицето кое ја поседува стоката или сопственикот на стоката дал согласност за уништување, доколку во пропишаниот рок недвосмислено не се спротивставил на уништувањето за кое бил известен. Овој рок може, во зависност од околностите да се продолжи за уште десет работни дена.

(3) Царинскиот орган не одговара за штетите кои можат да произлезат од уништувањето на стоката во согласност со овој член.

(4) Во другите случаи, кога не се исполнети условите од ставот (2) на овој член, се применува постапката од членот 13 на овој закон.

Член 12

(1) Носителот на право, добиените податоци од членот 10 став (3) на овој закон ги употребува само во постапката за утврдување дали е повредено правото од интелектуална сопственост, како и за целите од членовите 11 и 13 став (1) на овој закон.

(2) При употребата на податоците спротивно на ставот (1) од овој член Централната управа на Царинската управа ја укинува одлуката за прифаќање на барањето за преземање дејствија, за преостанатиот рок.

(3) Во случај на повеќекратно или особено сериозно прекршување на одредбите од ставот (1) на овој член, царинскиот орган може да го одбие барањето за продолжување на рокот од членот 9 на овој закон.

Член 13

(1) Доколку, во рок од десет работни дена од приемот на известувањето за одложување на пуштањето или задржувањето на стоката, царинскиот орган не е известен од носителот на правото дека е започната постапка за утврдување дали е повредено правото од интелектуална сопственост или не ја примил неговата согласност од членот 11 став (1) на овој закон, царинскиот орган ќе ја пушти стоката под услов да се завршат сите царински формалности. Овој рок може, во зависност од околностите да се продолжи најмногу за десет работни дена.

(2) Во случај на лесно расиплива стока за која постојат оправдани причини за сомневање дека е стока со која се повредува правото од интелектуална сопственост, рокот од ставот (1) на овој член е три работни дена и истиот не може да се продолжи.

Член 14

(1) Носителот на правото го известува царинскиот орган дека е започната постапка за утврдување дали е повредено правото од интелектуална сопственост со поднесување соодветен доказ од надлежен суд или друг надлежен орган дека постапката е започната.

(2) Со започнување на постапката од ставот (1) на овој член, се продолжува рокот за одложување на пуштањето или задржување на стоката сè додека судот или надлежниот орган не се произнесе за стоката.

Член 15

(1) Декларантот, сопственикот на стоката, лицето кое ја поседува стоката, увозникот или примачот на стоката може да побара од царинскиот орган да се пушти стока за која постои сомневање дека е стока со која се повредува право од индустриски дизајн или патенти, а за која е одложено пуштањето или која е задржана под услов да поднесе гаранција, и доколку:

а) царинскиот орган е известен во согласност со членот 13 став (1) од овој закон, дека е започната постапка за утврдување дали е повредено правото од интелектуална сопственост согласно со закон;

б) надлежен орган нема донесено мерка за привремено одземање на стоката пред истекот на рокот од членот 13 став (1) на овој закон и

в) сите царински формалности се завршени.

(2) Гаранцијата од ставот (1) на овој член мора да биде доволна за да ги заштити интересите на носителот на правото. Плаќањето на гаранцијата нема да влијае на користењето на други правни лекови кои му се на располагање на носителот на правото.

(3) Во случај на продолжување на рокот од членот 13 став (1) на овој закон, тој може да се продолжи најмногу до 30 работни дена.

(4) Видот, постапката и начинот на поднесување на гаранцијата, нејзината наплата и враќање ги пропишува министерот за финансии.

Член 16

(1) Чувањето на стоката за време на одложување на пуштањето или задржувањето се спроведува на начин кој е во согласност со одредбите од царинските прописи кои го регулираат привременото чување на стока.

(2) Трошоците за чување и одржување на стоката ги сноси подносителот на барањето за преземање на дејствија.

ГЛАВА 4

Поблиски прописи

Член 17

Поблиските прописи за спроведување на овој закон ги носи министерот за финансии.

ГЛАВА 5

Стока за која е утврдено дека го повредува правото од интелектуална сопственост

Член 18

Стоката за која по завршување на постапката од членот 10 на овој закон е утврдено дека повредува правото од интелектуална сопственост, не смее да се:

- внесе во царинското подрачје на Република Македонија,
- пушти во слободен промет,
- изнесе од царинското подрачје на Република Македонија,
- извезе,
- повторно извезе,
- стави во одложувачка постапка или
- внесе во слободна зона или слободен склад.

ГЛАВА 6

Одговорност на царинските органи и на носителот на правото

Член 19

(1) Прифаќањето на барање не му дава право за надомест на штета на носителот на правото кога стоката со која се повредува правото од интелектуална сопственост не е откриена од царинскиот орган и била пуштена или не е задржана во согласност со членот 10 став (1) на овој закон.

(2) Спроведувањето на надлежностите и преземениите дејствија од страна на царинскиот орган, во согласност со овој закон, не предизвикуваат одговорност на царинскиот орган за надомест на штета предизвикана на лицата вклучени во случаите од членот 1 став (1) на овој закон или лицата од членот 5 на овој закон.

ГЛАВА 7

Казнени одредби

Член 20

(1) Со парична казна од 60.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице, ако постапува спротивно на членот 9 став (3) од овој закон, така што веднаш не ја извести Централната управа на Царинската Управа за престанокот на неговото право.

(2) Со парична казна од 6.000 денари ќе се казни за дејствијата од ставот (1) на овој член и одговорното лице во правното лице.

(3) Со парична казна од 15.000 денари ќе се казни за дејствијата од ставот (1) на овој член и физичко лице.

Член 21

(1) Со парична казна од 120.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице, ако постапува спротивно на членот 12 став (1) од овој закон, така што добиените податоци од царинскиот орган во смисла на членовите 11 и 13 став (1) од овој закон ги употреби надвор од постапката и целите за утврдување на повреда на право од интелектуална сопственост.

(2) Со парична казна од 15.000 денари ќе се казни за дејствијата од ставот (1) на овој член и одговорното лице во правното лице.

(3) Со парична казна од 30.000 денари ќе се казни за дејствијата од ставот (1) на овој член и физичко лице.

Член 22

(1) Со парична казна од 120.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице, ако постапува спротивно на членот 18 од овој закон, така што внесе, пушти во слободен промет, изнесе, извезе, повторно извезе, стави во одложувачка постапка или внесе во слободна зона или слободен склад стока за која во претходно завршена постапка согласно со членот 10 на овој закон е утврдено дека го повредува правото од интелектуална сопственост.

(2) Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се казни за дејствијата од ставот (1) на овој член и одговорното лице во правното лице.

(3) Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се казни за дејствијата од ставот (1) на овој член и физичко лице.

ГЛАВА 8

Завршни одредби

Член 23

Со денот на влегување во сила на овој закон престанува да важи членот 215 од Законот за индустриската сопственост ("Службен весник на Република Македонија" број 47/2002, 42/2003 и 9/2004) и членот 165 од Законот за авторски и други сродни права ("Службен весник на Република Македонија" број 47/96, 3/98, 98/2002 и 4/2005).

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

PËR MASA DOGANORE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INTELEKTUALE

KAPITULLI 1

Dispozita të përgjithshme

Neni 1

(1) Me këtë ligj rregullohet procedura për ndërmarrjen e veprimeve nga organet doganore, kur ekzistojnë shkaqe të arsyeshme për dyshim se me mall cenohet e drejta e pronësisë intelektuale në rastet kur ai mall:

1) është deklaruar për lëshim në qarkullim të lirë, eksport ose riekспорт me rregullat doganore;

2) është zbuluar gjatë kontrollit të mallit i cili futet ose nxirret nga rajoni doganor i Republikës së Maqedonisë, i cili është i vendosur në procedurë transitorie, magazinim doganor, import për fisnikërim, përpunim nën kontroll doganor ose import të përkohshëm, ose që është vendosur në zonë të lirë apo magazinë të lirë në pajtueshmëri me rregullat doganore.

(2) Me këtë ligj përcaktohen edhe masat për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale që i ndërmarrin organet doganore kur me mallin nga paragrafi (1) i këtij neni cenohet e drejta e pronësisë intelektuale.

Neni 2

Ky ligj nuk zbatohet për:

1) mallin e mbrojtur me patentë ose dizajn industrial, mallin i cili ka markë tregtare në pajtueshmëri me bartësin e markës tregtare, mallin i cili ka shenjë e prejardhjes ose shenjë gjeografike, mallin i cili është i mbrojtur me të drejtën e autorit ose me të drejtë të ngjashme dhe i cili është i përpunuar në pajtueshmëri me bartësin e së drejtës, dhe i cili pa pajtueshmëri të tij gjendet në njërin nga rastet e nenit 1 të këtij ligji;

2) mallin nga pika 1 e këtij neni i cili është i përpunuar nën kushte që janë në kundërshtim me të kontraktuarat me bartësin e së drejtës.

3) mallin i cili është pjesë e bagazhit individual të një udhëtari, gjëra të natyrës jo komerciale me vlerë të vogël të cilat krahas sendeve të bagazhit individual i fut udhëtari nga vendi i huaj, dhe gjërat të natyrës jo komerciale me vlerë të vogël që kohë pas kohe pranohen nga vendet e huaja, të cilat lirohen nga pagesa e detyrimeve të importit në pajtim me rregullat doganore, kur nuk ekzistojnë shkaqe të arsyeshme për dyshim që ai mall është pjesë e qarkullimit komercial.

Neni 3

Nocionet e përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin vijues:

1. "E drejta e pronësisë intelektuale" është e drejtë e pronësisë industriale dhe e drejtë e autorit si dhe e drejtë tjetër e ngjashme e përcaktuar me ligj.

2. "Malli me të cilin cenohet e drejta e pronësisë intelektuale" është:

1) "malli i falsifikuar":

a) malli, duke përfshirë edhe paketimin, te i cili pa lejen e bartësit të së drejtës qëndron marka tregtare e ngjashme me markën e vlefshme tregtare të regjistruar për llojin e njëjtë të mallit i cili është i vlefshëm, ose i cili nuk mund të dallohet në shenja thelbësore të markës së atillë tregtare, dhe me atë i cenon të drejtat e bartësit të markës tregtare në pajtim me ligjin;

b) secila shenjë prej së cilës përbëhet marka tregtare (duke përfshirë edhe: logo, fjalë, shkronja, numra, fotografi, vizatime, kombinime të ngjyrave, forma tredimensionale); forma të mallit ose paketimin e tij; kombinime të shenjave të lartpërmendura, etiketa, broshura, udhëzim për përdorim ose dokument garantues që kanë shenjë të atillë, edhe po të jetë i ndarë nga malli, nën kushte të njëjta sikurse nga pika 1 nënpika a) e këtij paragrafi;

c) paketimi në të cilin është ngjitur marka tregtare e mallit të falsifikuar, edhe po të jetë i ndarë nga malli, nën kushte të njëjta sikurse nga pika 1 nënpika a) e këtij paragrafi;

2) "mall piraterie" i cili është i bërë, ose i cili përmban kopje të bëra, pa pajtueshmëri të bartësit të së drejtës së autorit ose të drejtës së ngjashme, nëse me përpunimin e tij cenohet e drejta e autorit ose e drejta e ngjashme në pajtim me ligjin dhe

3) malli me të cilin cenohet e drejta e patentës, dizajnit industrial, shenja e prejardhjes apo shenja gjeografike në pajtim me ligjin.